


22 мај 2017  
18:06**УТРИНСКИ**  
ВЕСНИК**АКТУЕЛНО**Трамп: Пред нас е ретка  
можност за мир меѓу  
Израел и Палестинците„Талир“, „Траекторија“ и  
„Тревник“ нови предмети  
на СЈОЛокални избори во Хрватска:  
Бандиќ со мала предност за  
Загреб

АРХИВА

КОНТАКТ

РЕДАКЦИЈА

МАРКЕТИНГ

ПРЕТПЛАТА

период  
од-до

2006

- 2017



Почетна

| ВЕСТИ

| КУЛТУРА

| СПОРТ

| МАГАЗИН

IL 88.00 -2.22 % TPLF 1.402.42 8.88 % UNI 1.359.00 2.95 % USJE 23.000.00 0.80 %

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Tweet

Follow @UtrinskiVesnik

Ми се допаѓа 0

14.02.2016, 17:55

**„АРТ ПОИНТ ГУМНО“ СО ИЗЛОЖБИ ВО ЕУ ИНФОЦЕНТАРОТ**

Од вечерва до 15 април ќе биде отворен серијал од 3 изложби со дела на европски уметници, гости на уметничката резиденција во Слоештица

**Катерина Богоева**

Магијата на модрата планина“ е насловот на изложбата што вечерва ќе биде отворена во ЕУ Инфоцентарот во 19 часот, каде што ќе бидат презентирани дела од 18 современи европски уметници создадени од 2003 до 2015 година во уметничката резиденција „Арт поинт - Гумно“ во селото Слоештица, Демир Хисар. Станува збор за серијал од 3 изложби што ќе бидат отворени од вечерва до 15 април, на кои ќе можат да се видат дела на дел од реномираните меѓународни уметници кои беа официјални гости на веќе познатата уметничка резиденција.

Изложбата е во организација на Делегацијата на ЕУ во Скопје и на Меѓународниот центар за уметност и одржлив развој „Арт поинт - Гумно“, куратор е претставникот на Центарот, уметникот Сергеј Андреевски, кој вечерва ќе има и свое обраќање на нејзиното отворање по обраќањата на Мартин Клауке, раководител на Секторот за соработка на Делегацијата на ЕУ и на холандскиот амбасадор Воутер Пломп.

Изложбата е дел од серијата настани од културата на ЕУ Инфоцентарот насловени „Културни приказни“. Од ЕУ Инфоцентарот потенцираат дека „посетителите ќе имаат можност да видат како уметниците од Европа ја доживуваат руралната страна на Македонија, но и потсетуваат дека Меѓународниот центар за уметност и одржлив развој „Арт поинт - Гумно“, во рамките на чии активности, во континуитет од 13

Електронско издание



ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

**НАЈНОВИ ВЕСТИ**

- ДВЕ ДОКТОРКИ ВО ТРКА ЗА ПРВ ЧОВЕК НА ЛЕКАРСКА КОМОРА
- РАСТАТ АПЕТИТЕТЕ ЗА ВИЦЕПРЕМИЕРСКОТО МЕСТО ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
- ДА ИМА ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ЛЕКОВИ ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ
- ПРЕГОВОРТЕ ЗА ВЛАДАТА ТЕЧАТ, НО ПОБАВНО ОТКОЛКУ ШТО СЕ ОЧЕКУВАШЕ
- УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СЛАВИ 68 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21° СКОПЈЕ

ВРЕМЕ

Претежно  
облачно

ПОН	ВТО	СРЕ	ЧЕТ	ПЕТ
22	23	20	20	20
САБ	НЕД	ПОН	ВТО	СРЕ
20	22	22	25	26

овозможено од [Yahoo! Weather](#)

НАЧИТАНИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот градоначалник Марјан Ристески и екс-министерот Диме Спасов „Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови предмети на СЈО

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

години постои и програмата Уметничка резиденција, е основан и воден од семејството Андреевски.

„Креативните авантури на Сергеј Андреевски воедно претставуваат исклучителна можност тој да се сретне со истакнати уметници и уметнички организации од целиот свет и дел од нив да покани на заедничко славење на уметноста во неговата родна земја. Работилницата вообичаено се организира еднаш годишно за 2-4 уметници од различни земји од светот. За време на нивниот престој во селото, кој трае најмалку 3 недели, уметниците креираат инспирирани од природните убавини на регионот и од оригиналниот дух на локалното население. Ваквите проекти за доброто на заедницата изградија вечни пријателства и отворија нови хоризонти“, укажуваат од ЕУ Инфоцентарот.


„Арт поинт - Гумно е можеби единствена институција на целиот Балкан, што нуди резиденцијален престој за уметниците т.е. тие имаат можност да престојуваат подолго (некогаш и месец и половина), за разлика од класичните колонии од регионов. Покрај создавањето уметност, ние ги запознаваме уметниците со знаменитостите на поширокиот регион: Битола, Крушево, Охрид, Демир Хисар..“, вели Сергеј Андреевски кој напомува дека освен што меѓусебно се дружат и творат, уметниците активно комуницираат и со локалните жители.

„Впрочем, едно од нашите барања до нив е да работат за, и со заедницата, и тоа низ годиниве успешно го прават, особено со најмладите... Таа наша заложба е можеби највредната награда за сите. ...Ние буквално создаваме трајни пријатели на нашата земја“.

Во Слоештица, според Андреевски од 2003 - 2015 год, престојувале четириесетина исклучителни „ликовни појави“ од целиот свет. „Во ЕУ Инфоцентарот ќе претставиме само уметници кои потекнуваат од Европската унија, а нивниот број е 18 + 1 (шкотскиот поет Роди Горман). На изложбата 'Магијата на модрата планина' ќе бидат претставени платна, цртежи, акварели, фотографии и скулптури“, рече Андреевски.

Запрашан за планот за работа на „Арт поинт - Гумно“ за оваа година, но и дали ќе се реализира со одредена поддршка од Министерството за култура и локалната власт, тој рече: „За оваа година имаме предвидено гости уметници од Грузија, Шкотска, Америка, Германија и Филипини. Во изминатиов период комуницираме со уметниците и ги дефинираме деталите за нивното доаѓање. Нашата организација и годинава е финансиски делумно поддржана од Министерството за култура, а општината Демир Хисар честопати ни излегува во пресрет поддржувајќи ги нашите активности во регионот со нефинансиска поддршка“.

Статијата е прочитана 1133 пати.

 **Препорачај** Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

 **Сподели**

[Испрати коментар](#)

## ОСТАНАТИ ВЕСТИ

**Роман на годината - „Кругот на животот“**

**Промоција на „Завивањето на волкот“ од Аг Аполони**

**Аи Веивеи покри столбови во Берлин со 14.000 појаси за спасување**



- Има ли опозиција во Србија?
- СЛО: Груевски осомничен за перење пари и мesteње тендер за патишта
- Прославени титулите во Минхен и Мадрид

период од-до

2006

- 2014



**Утрински**  
ВЕСНИК

ONLINE ИЗДАНИЕ

≡ Вести

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

≡ Политика

ПРИЈАТЕЛИ

● Дневник

МАРКЕТИНГ